

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ	
Приоритет 1: подобрена фискална рамка	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2018
Основање Фискален совет	/
Разлика помеѓу вкупните остварени и првично планираните приходи	Помалку од 9%
% на показатели и подобрен квалитет на креираните статистички податоци	80%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
МЕРКА П1М1: подготовка, усвојување и спроведување фискални правила						
АКТИВНОСТ Активност 1 (П1М1А1): подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила						
РЕЗУЛТАТИ Усвоени прописи за фискални правила						
ПОКАЗАТЕЛИ Подготвување нацрт-фискални правила Усвојување на законските прописи за фискални правила				ТАРГЕТ ФГ2018 Подготвени фискални правила Усвоени законски прописи за фискални правила		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗБОР
Подготовка на фискални правила и усвојување законски прописи за фискални правила	К1 2018	К4 2019				
ПОДАКТИВНОСТ						
Анализа на веќе дадени препораки и собрани податоци за фискалните правила	2017	2018	МФ	Нема	13,000 евра = 800,000 МКД	Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

<p>Законски измени за институционализирање на Фискалниот совет</p> <p>Во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и подготовка на техничката спецификација интегрираниот информатички систем за управување со финансии. Во врска со ова, фискалните правила ќе бидат дел од овој проект (годината, експертите и потребните средства се наведени погоре).</p>	2018	2019	МФ	Собрание	<p>0*</p> <p>*трошоци за работење на Фискалниот совет се проценуваат на 165.000 евра годишно (откако ќе започне со работа во 2019 г.)</p>	Буџет на државата
ВКУПНО:						3,075,000 МКД
						50,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 1: подобрена фискална рамка							
МЕРКА П1М2: зајакнување на проектирањето							
АКТИВНОСТ Активност 1 (П1М2А1): реорганизација на организациската структура и одговорностите во врска со проекциите за приходи							
РЕЗУЛТАТИ							
ПОКАЗАТЕЛИ Усвојување нова систематизација со јасни улоги и одговорности за проекции за даночни и неданочни приходи				ТАРГЕТ ФГ 2018 Усвоена систематизација			
АКТИВНОСТ		ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
		ЗАПО ЧНУВ А кк/гг	ЗАВР ШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Реорганизација на организациската структура и одговорностите во врска со проекциите за приходи		К1 2018	К4 2018				
ПОДАКТИВНОСТ							
Анализа на тековниот процес за проекции за приходи заснована на најдобрите практики во земјите-членки на ЕУ и препораки за нивно подобрување – твининг проект „Зајакнување на среднорочното буџетирање за ефективно управување со јавни финансии“ 2015 - 2017		К1/2018	К4/2018	Сектори на Министерството за финансии	/	8,700 евра = 535,000 МКД	Буџет на државата
ВКУПНО:						535,000 МКД	
						8,700 евра	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
МЕРКА П1М2: зајакнување на проектирањето						
АКТИВНОСТ Активност 2 (П1М2А2): зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи						
РЕЗУЛТАТИ						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Вработување доволно персонал за проекции за даночни приходи				ТАРГЕТ ФГ 2018 /		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПО ЧНУВ А кк/гг	ЗАВР ШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗБОР
Зајакнување на капацитетите за планирање даночни приходи	К4 2018	К4 2019				
ПОДАКТИВНОСТ Почеток на постапката за ангажирање нов персонал за проекции за даночни приходи	К4/2018	К2/2019	Сектори на Министерството за финансии	/	12.000 евра = 738,000 МКД	Буџет на државата
					ВКУПНО:	738,000 МКД
						12,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 1: подобрена фискална рамка						
МЕРКА П1М2: зајакнување на проектирањето						
АКТИВНОСТ Активност 4: понатамошно развивање на макроекономскиот модел						
РЕЗУЛТАТИ Подобрен макроекономски модел						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Ревидирање на методологијата на моделот во делот на страната на понудата б) Вклучување нови временски серии за квартални национални сметки во методологијата				ТАРГЕТ ФГ 2018 Ревидирана методологија		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
натамошно развивање на макроекономскиот модел	К3 2018	К4 2018	МФ		2.000 евра = 123,000 МКД за софтвер 3.500 евра = 215,000 МКД проценети трошоци за краткорочна експертска мисија	- Буџетот на државата - за софтвер - ЕУ - ТАИЕКС (ТАИЕХ) за краткорочна експертска мисија
					ВКУПНО:	338,000 МКД 5.500 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ	
Приоритет 2: мобилизација на приходите	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2018
Подобрена даночна ефикасност	Ефикасност на наплата на ПДД не помала од 0,23 Ефикасност на наплата на данокот на добивка не помала од 0,14 Ефикасност на наплата на ДДВ не помала од 0,52
Ниво на усогласеност на националното законодавство со законодавството на ЕУ во областа на даноци и царина – број на правни акти на ЕУ за даноци и царина (постојни правни одредби на ЕУ во 2018 година) транспонирани во националното законодавство.	
% на дигитализирани даночни услуги	
Користење поедноставени постапки во царинските контроли - зголемен број одлуки за користење дигитализирани поедноставени постапки	
Непречено функционирање и стабилност на електронските системи на УЈП и ЦУ во случај на криза во однос на податоците и работните процеси	Не е основан Центарот за опоравување од катастрофи

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

<p>ПРИОРИТЕТ Приоритет 2: мобилизација на приходите</p>	
<p>МЕРКА П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки</p>	
<p>АКТИВНОСТ Активност 1: спроведување на проектните активности предвидени во Програмата за модернизација на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)</p>	
<p>РЕЗУЛТАТИ Нов софтвер Нов хардвер</p>	
<p>ПОКАЗАТЕЛИ а) Воведување електронско поднесување „пресметка за сите ПДД на исплатени приходи (освен исплата на плата)“ б) Издавање предполнета Годишна даночна пријава од страна на УЈП в) Подобрени услуги на Контакт центарот и даночните шалтери; г) Реструктурирани работни процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем д) ХАРДВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем е) СОФТВЕР за новиот интегриран даночен ИТ систем е) Обезбедена контрола на квалитет - техничка поддршка за имплементација на новиот интегриран ИТ систем ж) Систем за проценка на ризик – СПР за даночна контрола</p>	<p>ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Развиени, тествани и воведени идни работни процеси (“To-Be” business processes) и нов софтвер б) Развиени и тествани идни работни процеси (“To-Be” business processes) и нов софтвер в) Испорачана ИТ опрема за зајакнување на капацитетот на УЈП – Контакт центар/Кол центар г) Подготовка и испорака на моделирани работни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на работните процеси кои треба да се реструктурираат и интегрираат во новиот ИТ систем (иден (“TO –BE”) систем) д) Подготвена техничка спецификација е) Подготвена техничка спецификација ж) Развиен и имплементиран систем за проценка на ризик – СПР софтвер</p>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Спроведување на проектните активности предвидени во Програмата за модернизација на УЈП (вклучувајќи реструктурирање на работните процеси, нов даночен интегриран ИТ систем)	К1 2016	К1 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						
Воведување електронско поднесување „пресметки за исплата на приходи на граѓаните (освен исплата на плата)“;	К4 2016	К4 2019	УЈП	МФ	4.800 евра = 295,200 МКД	Буџет на државата
Издавање на пополнета годишна даночна пријава од страна на УЈП					93.730 евра = 5,764,300 МКД	Донатор: ЕУ, рамковен договор од ИПА I 2012
Набавка на ИТ опрема за надградба на системот е-Даноци и за Проектот „Поедноставување на постапките за известување и плаќање ППД даночни обврзници – физички лица“	К4 2016	К4 2018	УЈП		631,353 евра = 38,828,210 МКД	Буџет на државата
Подобрување на услугите на Контакт центарот и даночните шалтери (Набавка на ИТ опрема за зајакнување на капацитетот на УЈП – Контакт центар/Кол центар)	К4 2014	К4 2019	УЈП	/	229.675 евра = 14,125,000 МКД	Донатор: ЕУ, договор за набавка од ИПА II – инструмент на ЕУ за интеграција (EIF 2014)
Зајакнување на персоналот на УЈП и нови вработувања (35 нови вработувања = 282,240 евра; 70 нови прераспределувања = 99,120 евра)	К1 2018	К4 2018	УЈП	МФ	381,360 евра = 23,453,640 МКД	Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Развивање и реструктурирање на работните процеси за новиот даночен интегриран ИТ систем (подготовка и испорака на моделирани деловни процеси (BPM2) кои ја покажуваат глобалната шема на деловните процеси кои треба да бидат реинженирани и да се интегрираат во новиот ИТ систем (“ГО-ВЕ” систем); набавка на “BPM” софтвер и лиценци, техничка спецификација за хардверот и софтверот за новиот интегриран ИТ систем и за контрола на квалитет – техничка поддршка за имплементација).	K4 2017	K4 2019	УЈП	МФ/МИОА	299.766 евра = 18,435,600 МКД 25.000 евра = 1,537,500 МКД	Донатор: ЕУ, рамковен договор за услуги од ИПА II – инструмент на ЕУ за интеграција (EUIF 2014) Буџет на државата
Воспоставување на нова ИТ систем сала (обезбедување на просторни услови; Дизајн и надзор на проектот = 2000 евра; Договор за јавна набавка на работи = 50000 евра)	K1 2018	K4 2019	УЈП	/	52.000 евра = 3,198,000 МКД	Буџет на државата
Надградба на постојните ИТ подсистеми и опрема на УЈП, одржување, лиценци итн. (надградба и одржување на системот е-Персонален данок, вклучувајќи регистрација, поднесување на пресметки, контрола и пренос на податоци за исплата на плати = 194.489 евра; надградба и одржување на системот е-Даноци = 113.452 евра; надградба на системот за даночно сметководство = 81.037 евра).	K1 2018	K4 2019	УЈП	/	388,978 евра = 23,922,150 МКД	Буџет на државата
Развој и воведување систем за процена на ризик – СПР во УЈП.	K1 2017	K4 2019	УЈП		360.000 евра = 22,140,000 МКД	Донации од Австриската агенција за развој и We Do IT Solutions, GmbH, Австрија согласно Договорот за донации 23-4606/2 од 14.06.2017 г.
					Вкупно:	151,699,600 МКД
						2,466,662 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 2: мобилизација на приходите						
МЕРКА П2М2: подобрени даночни и царински услуги и постапки						
АКТИВНОСТ Активност 2: зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките						
РЕЗУЛТАТИ Нов софтвер Нов хардвер						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Зголемен број одлуки за користење поедноставени постапки i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Подготвен Акциски план и технички спецификации iii) Број на обучени царински службеници и економски оператори според планот				ТАРГЕТ ФГ 2018 /		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на оперативните капацитети на ЦУРМ со цел зголемување на квалитетот на контролите и навремената реакција и понатамошно поедноставување на постапките	К1 2016	К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Подготвување твининг фише вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2- 2018	K1 2018	K4 2018	Царинска управа	ДЕУ	<u>563,099 МКД = 9,150 евра</u> <u>(брuto плати за 4</u> <u>вработени кои</u> <u>трошат 10% од</u> <u>нивното работно</u> <u>време)</u>	Буџет на државата
						563,099 МКД
						9,150 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 2: мобилизација на приходите						
МЕРКА П2М2: Подобрени даночни и царински услуги и постапки						
АКТИВНОСТ Активност 3 : воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја трговијата						
РЕЗУЛТАТИ Нов софтвер Нов хардвер						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Број на спроведени финансиски истраги i) Подготвен Главен план за надминување на отстапувањата и потребите ii) Надградба на опремата и алатките што ги користат царинските службеници за спроведување и примена на подобрените модели и методи на контрола				ТАРГЕТ ФГ 2018 /		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воведување подобрени модели и методи со цел зајакнување на контролниот систем за спречување, откривање и борба против царинска измама и незаконско тргување со стоки, притоа олеснувајќи ја трговијата	К1 2018	К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Анализи на отстапувањата, потребите за подобрување на квалитетот на контролите и навремената реакција низ целата земја и подготвување на оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2 - 2018	K1 2018	K4 2018	Царинска управа	ДЕУ	0* *грошоците се вклучени во буџетот за активноста П2М2А2	Буџет на државата
ВКУПНО:						0

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ	
Приоритет 3: планирање и буџетирање	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2018
Намалување на буџетскиот дефицит како % од претходната година	/
Учество на прва линија буџетски корисници, што обезбедуваат сеопфатни информации за остварувањето и програмски показатели во рамки на нивните годишни буџетски барања	0%
% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+1 година и проекциите во СБР за N година	до 10%
% на отстапување помеѓу годишниот Буџет за N+2 година и проекциите во СБР за N година	до 15%
Подготовка на табели за прекумерен дефицит на секторот Држава во согласност со ЕСС 2010 (ESA 2010)	25%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 3: планирање и буџетирање						
МЕРКА ПЗМ1: зајакнато програмско буџетирање и подобрени информации за проектите						
АКТИВНОСТ Активност 1: спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање						
РЕЗУЛТАТИ Извештај за ПУЈИ (РІМА)						
ПОКАЗАТЕЛИ а) подобрување на методологијата и насоките за новото програмско буџетирање б) спроведени обуки за програмско буџетирање в) % на буџетски корисници кои ја применуваат новата класификација				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) / б) спроведени обуки в) 0		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПО ЧНУВ А кк/гг	ЗАВР ШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Спроведување на предложениот пристап на програмско буџетирање	К1 2018	К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						
Зајакнување на капацитетите на Министерство за финансии и на буџетските корисници за соодветно спроведување на буџетските програми	2018		МФ и буџетски корисници	Странски и домашни експерти	40,000 евра = 2,460,000 МКД 10,000 евра = 615,000 МКД	Буџет на државата Краткорочна мисија за техничка помош обезбедена од ММФ
Анализа на процесот, следење и контрола на програмското буџетирање	2018		МФ и буџетски корисници		80,000 евра = 4,920,000 МКД	Финансирано од страна на донатори

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Идентификување на препораките за подобрување на програмската класификација во Буџетот	2017	2018	МФ	<p>Експерт од ММФ – мисија за техничка помош: Експерт од ММФ – мисија за техничка помош – спроведена во декември 2017 година за Законот за буџетите</p> <p>Странски и домашни експерти</p>		(во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и подготовка на техничката спецификација за интегрираниот информатички систем за управување со финансии. Во врска со ова, програмската класификација ќе биде дел од овој проект. Ќе се развие концепт за следење на програмското буџетирање)
ВКУПНО:						7,995,000 МКД
						130,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 3: планирање и буџетирање							
МЕРКА ПЗМ1: зајакнато програмско буџетирање и подобри информации за проектите							
АКТИВНОСТ Активност 2: вршење Процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ)							
РЕЗУЛТАТИ Извештај за ПУЈИ (PIMA)							
ПОКАЗАТЕЛИ Извештај од спроведената процена				ТАРГЕТ ФГ 2018 Подготвен извештај во 2019 година			
АКТИВНОСТ		ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
		ЗАПОЧНУВ А кк/гг	ЗАВРШУВ А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Вршење Процена на управувањето со јавни инвестиции (во соработка со ММФ)		К1 2018	К4 2018				
ПОДАКТИВНОСТ							
Ангажирање тим за процената		крај на 2018/19	2019	МФ и други релевантни институции кои имаат капитални проекти	ММФ	300,000 евра = 18,450,000 МКД	Финансирано од страна на донатори
Состаноци и соработка со сите релевантни институции		крај на 2018/19	2019	МФ и други релевантни институции кои имаат капитални проекти	ММФ		

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Обезбедување податоци и документи	крај на 2018/19	2019	МФ и други релевантни институции кои имаат капитални проекти	ММФ		
ВКУПНО:						18,450,000 МКД
						300.000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 3: планирање и буџетирање						
МЕРКА ПЗМЗ: ревидиран Закон за буџетите во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ						
АКТИВНОСТ Активност 1: подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите						
РЕЗУЛТАТИ Нов Закон за буџетите						
ПОКАЗАТЕЛИ Подготвен нов Закон за буџетите				ТАРГЕТ ФГ 2018 Усвоен нов Закон за буџетите		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Подготовка и усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите	К1 2017	К4 2018				
ПОДАКТИВНОСТ						

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Анализи на постојните податоци, документи и предлози обезбедени во рамки на проектот од ИПА	2017	2018	МФ	<p>Експерт од ММФ - мисија за техничка помош:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мисија за техничка помош - спроведена во декември 2017 година - краткорочна мисија за техничка помош - во февруари 2018 <p>Странски и домашни експерти</p>	<p>30,000 евра = 1,845,000 МКД</p> <p>105,000 евра = 6,457,500 МКД</p>	<p>Буџет на државата</p> <p><u>Финансирано од страна на донатори</u> (во фаза на преговори со потенцијални донатори за подготовка на буџетската регулатива во согласност со подобрувањата на системот за УЈФ, деталното планирање на сите работни процеси во УЈФ и подготовка на техничката спецификација за интегрираниот информатички систем за управување со финансии)</p>
Подготовка на нов/ревидиран Закон за буџетите	2017	2018	Министерство за финансии	<p>Експерт од ММФ - мисија за техничка помош</p> <p>Странски и домашни експерти</p>		
Консултации со сите релевантни сектори во МФ Експерт од ММФ - мисија за техничка помош - спроведена во декември 2017 година	2017	2018	Министерство за финансии	<p>Експерт од ММФ - мисија за техничка помош</p> <p>Странски и домашни експерти</p>	<p>10,000 евра = 615,000 МКД*</p> <p>*истата мисија и трошоци од ПЗМ1А1</p> <p>5,000 евра = 307,500 МКД</p>	<p>2017 - Трошоците за експертот од ММФ ги финансира ММФ</p> <p>краткорочна мисија за техничка помош - 2018 финансирана од ММФ</p>
Усвојување нов/ревидиран Закон за буџетите		2018	Собрание		└	
ВКУПНО:						8,610,000 МКД
						140,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ	
Приоритет 4: извршување на Буџетот	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2018
Воведување нови модули	/
% на буџетски корисници електронски поврзани со новиот ИТ систем	/
Степен на усогласеност на ЗЈН со законодавството на ЕУ и Директивите	Законот и прописите се усогласени со законодавството на ЕУ
Просечен број на понудувачи по постапка за јавни набавки	2.97 /Годишен извештај на Бирото за јавни набавки
Процент на прва линија буџетски корисници ревидирани од ДЗР со утврдени нерегуларности за неусогласеност со прописите за јавни набавки	Извештаи на ДЗР
Сооднос на решени и примени жалби	Најмалку 90% решени предмети
Степен на користење модерни техники и методи за јавни набавки (е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози)	0
Процент на жалби одбиени од ДКЖЈН	Зависи
Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд)	0
% на достапни макроекономски показатели усогласени со ЕУ	30%
% на подготвени показатели	0%
% на статистички процеси опфатени со реструктурираниот ИТ систем за креирање статистички податоци	15%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М1: спроведување нов информатички систем за управување со финансии (ИСУФ)						
АКТИВНОСТ Активност 1: воведување ИБАН (IBAN) сметки						
РЕЗУЛТАТИ Нов правилник (за користење ИБАН (IBAN) сметки)						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Основање работни групи б) Подготовка и усвојување нов правилник со обрасци и постапки в) % на трансакции обработени преку нови ИБАН (IBAN) сметки				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Воспоставени работни групи б) Усвоен нов правилник (за користење ИБАН (IBAN) сметки) в) 30		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воведување ИБАН (IBAN) сметки	К1 2018	К1 2019	МФ	НБРМ (Народна банка), КИБС (банки), УЈП; Царинска управа, социјални фондови, буџетски корисници	21,000 евра = 1,291,500 МКД 40,000 евра = 2,460,000 МКД	Буџет на државата Финансирано од страна на донатори
ПОДАКТИВНОСТ						

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Основање заеднички тимови за надзор на развојот и воведувањето на измените што влијаат врз секоја институција	K1 2018	K1 2018	МФ	НБРМ (Народна банка), КИБС (банки), УЈП; Царинска управа, социјални фондови, буџетски корисници	/	/
Дефинирање нов правилник со обрасци и постапки	K2 2018	K3 2018	МФ	НБРМ (Народна банка), КИБС (банки), УЈП; Царинска управа, социјални фондови, буџетски корисници	5,000 евра = 307,500 МКД 30,000 евра = 1,845,000 МКД	Буџет на државата Финансирано од страна на донатори
Приспособување на сопствениот софтвер со цел обработка на наплатата на приходи и плаќањата	K2/2018	K3/2018	МФ	НБРМ (Народна банка), КИБС (банки), УЈП; Царинска управа, социјални фондови, буџетски корисници	11,000 евра = 676,500 МКД	Буџет на државата
Постепено воведување ИБАН (IBAN) сметки	K3/2018	K1/2019	МФ	НБРМ (Народна банка), КИБС (банки), УЈП; Царинска управа, социјални фондови, буџетски корисници	5,000 евра = 307,500 МКД 10,000 евра = 615,000 МКД	Буџет на државата Финансирано од страна на донатори
					ВКУПНО:	3,751,500 МКД
						61,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на буџетот								
МЕРКА П4М2: зајакнување на контролата врз обврските								
АКТИВНОСТ Активност 1: подготовка на извештај за навремено внесување податоци за преземените обврски								
РЕЗУЛТАТИ Квартален извештај за буџетски корисници кои не ги пријавиле преземените обврски навреме								
ПОКАЗАТЕЛИ (%) Број на буџетски корисници кои почнале навремено да доставуваат податоци/број на БК кои не доставиле податоци				ТАРГЕТ ФГ 2018 50				
АКТИВНОСТ		ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ		ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
		ПОЧНУ ВА кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			БУЏЕТ	ИЗВОР	
Подготовка на извештај за навремено внесување податоци за преземените обврски		К1 2018	К4 2019	МФ	Буџетски корисници	523,000 МКД = 8,500 евра	Буџет на државата	
ПОДАКТИВНОСТ								
Воспоставување регистар на буџетски корисници кои не ги пријавиле преземените обврски навреме		К1 2018	К4 2019	МФ	Буџетски корисници	461,500 МКД = 7,500 евра	Буџет на државата	
Подготвување квартални извештаи за буџетските корисници кои не ги пријавиле преземените обврски навреме и нивно објавување на веб-страницата на Министерството		К1 2018	К4 2019	МФ	Буџетски корисници	61,500 МКД = 1,000 евра	Буџет на државата	
						ВКУПНО:	523,000 МКД	
							8,500 евра	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М3: зајакнување на управувањето со долг						
АКТИВНОСТ Активност 1 (П4М3А1): ревидирање на законските прописи за долг						
РЕЗУЛТАТИ Усвоени измените на законските прописи за јавен долг						
ПОКАЗАТЕЛИ Усвоени измени на Законот за јавен долг				ТАРГЕТ ФГ 2018 Усвоени измени на Законот за јавен долг		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Ревидирање на законските прописи за долг	К4 2017	К4 2018				
ПОДАКТИВНОСТ						
Подготовка на измените на Законот за јавен долг	К1 2018	К1 2018	МФ	Ниту една	18,750 МКД = 305 евра	Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Работилница за подготвување измени на Законот за јавен долг во организација на Светска банка во рамките на Програмата за државен долг и управување со ризици	K1 2018	K2 2018	МФ	СБ, НБРМ, ДЗР	284,125 МКД = 4,620 евра	Трошоците на експертите од СБ ќе бидат покриени од страна на СБ во рамките на Програмата за државен долг и управување со ризици. Трошоците за учеството на државните службеници на работилницата ќе бидат покриени од буџетот на државата.
Подготовка на измените на Законот за јавен долг	K3 2018	K4 2018	Собрание	Ниту една	3,125 МКД = 50 евра	Буџет на државата
ВКУПНО:						306,000 МКД
						4,975 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М3: зајакнување на управувањето со долг						
АКТИВНОСТ Активност 3 (П4М3А3): дополнување на постојните показатели за ризик со ризик од рефинансирање и ризик од промена на каматни стапки						
РЕЗУЛТАТИ Нови показатели за мерење на ризикот						
ПОКАЗАТЕЛИ Воведени показатели за мерење на ризикот				ТАРГЕТ ФГ 2018 /		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВ А кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Дополнување на постојните показатели за ризик со ризик од рефинансирање и ризик од промена на каматни стапки	К3 2017	К2 2019				
ПОДАКТИВНОСТ						
Градење капацитети/обуки	К3 2017	К2 2019	МФ	Светска банка	267,875 МКД = 4,356 евра	Трошоците на експертите од СБ ќе бидат покриени од страна на СБ во рамките на Програмата за државен долг и управување со ризици
Зајакнување на аналитичката основа на стратегијата за управување со долг	К4 2018	К2 2019	МФ		28,125 МКД = 457 евра	Буџет на државата
					ВКУПНО:	296,000 МКД
						4,813 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М3: зајакнување на управувањето со долг						
АКТИВНОСТ Активност 4 (П4М3А4): зајакнување на човечките капацитети						
РЕЗУЛТАТИ Нови вработени кои работат на прашања поврзани со управување со долг						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Број на нововработен персонал				ТАРГЕТ ФГ 2018 2 нови вработувања		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнување на капацитетите за планирање на управувањето со долг	К4 2017	К1 2020				
ПОДАКТИВНОСТ						
Оглас за вработување	К1 2018	К1 2020	МФ		450,000 МКД = 7,317 евра	Буџет на државата
					ВКУПНО:	450,000 МКД 7,317 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ Активност 1: преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки						
РЕЗУЛТАТИ Нов Закон за јавни набавки и нови вработени кои работат на јавните набавки						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Изменети надлежности на релевантните институции за јавни набавки во согласност со анализата според Извештајот на ППРУ (SIGMA) б) Број на нововработен персонал				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Подобрена поделба и уредување на функциите на носечките субјекти во системот за јавни набавки б) 18 нови вработувања		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОР НА ИНСТИТУ ЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Преиспитување (ревидирање) на мандатот и одговорностите на институциите вклучени во системот за јавни набавки	К3 2017	К4 2017				
ПОДАКТИВНОСТ						
Извршени се измени на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр. 165/2017) во ноември 2017 година, според кои се укина Советот за јавни набавки	К3 2017	К4 2017	МФ_БЈН		/	Оваа активност е завршена.
Нов Закон за јавни набавки	К2 2018	К4 2018	МФ_БЈН	ДКЖЈН	30,500 МКД = 500 евра	<u>Буџет на БЈН</u>
Зајакнување на капацитетите во Бирото за јавни набавки	К2 2018	К4 2018	МФ	БЈН	4,200,000 МКД = 68,300 евра	<u>Буџет на државата</u>
					ВКУПНО:	4,230,500 МКД 68,800 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ Активност 2: усогласување на законската рамка за јавни набавки со законодавството на ЕУ						
РЕЗУЛТАТИ Нов Закон за јавни набавки						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ б) Стапка на конкуренција: - постапки во кои е поднесена само една понуда (само за постапки водени по електронски пат)				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Усогласено законодавство со законодавството на ЕУ б) 25%		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА КК/ГГ	ЗАВРШУВА КК/ГГ			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Усогласување на законската рамка за јавни набавки со законодавството на ЕУ	К4 2017	К4 2018				
ПОДАКТИВНОСТ						
Прв нацрт на новиот Закон за јавни набавки	К3 2017	К1 2018	БЈН	МФ; ДКЖЈН	3,075,000 МКД = 50,000 евра 464,644 МКД = 7,500 евра	Техничка помош од ППРУ (SIGMA) Буџет на БЈН
Подготвување нов Закон за јавни набавки усогласен со новите директиви на ЕУ	К1 2018	К2 2018	БЈН	МФ; ДКЖЈН	464,644 МКД = 7,500 евра	Буџет на БЈН
Усвојување на новиот Закон за јавни набавки	К2 2018	К4 2018	МФ_БЈН	ДКЖЈН	122,000 МКД = 2,000 евра	Буџет на БЈН
					ВКУПНО:	4,126,288 МКД 67,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ Активност 3: институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита						
РЕЗУЛТАТИ Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Јасни насоки лесни за користење и инструкции, стандардни документи и други алатки достапни на ДО и лицата за јавни набавки; Извештај на ППРУ (SIGMA) б) Број на обучени лица за јавни набавки годишно в) Процент на одлуки на Државната комисија за жалби по јавни набавки обжалени пред Управниот суд и процент на поништени одлуки на ДКЖЈН				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Задоволителни наоди во Извештајот на ППРУ (SIGMA) б) Најмалку 300 лица за јавни набавки сертифицирани за првпат в) 10,69% од жалбите се предмет на тужба пред судска инстанца 20,73% од одлуките што ги донела ДКЖЈН се поништени		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Институционално зајакнување на системот за јавни набавки, вклучувајќи ја и правната заштита	К2 2018	К4 2020				
ПОДАКТИВНОСТ						
Подготвување нацрт-твининг фише, вклучувајќи ја оваа компонента како дел од едно твининг фише во рамките на ИПА 2 – 2018 година	К2 2018	К1 2019	БЈН	МФ	196,000 МКД = 3,180 евра	Буџет на БЈН
					ВКУПНО:	196,000 МКД
						3,180 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ Активност 4: воведување систем за е-жалби						
РЕЗУЛТАТИ Нов Закон за јавни набавки						
ПОКАЗАТЕЛИ Процент на жалби поднесени електронски преку Системот за е-жалби (+ нагорен тренд) Воведување нови модули на ЕСЈН Нов Закон за јавни набавки и подзаконски акти				ТАРГЕТ ФГ 2018 0 Број на нови модули Усвоен Закон за јавни набавки и подзаконски акти		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воведување систем за е-жалби	К2 2017	К2 2019				
ПОДАКТИВНОСТ						
Подготвување нацрт и конечни спецификации од страна на БЈН и ангажирање локален консултант – фаза 1	К2 2017	К4 2017	БЈН	СБ	19.450 евра = 1,200,000 МКД	Грант од Светска банка. Оваа активност е завршена.
Усвојување на спецификациите – фаза 1	К4 2017	К4 2017	БЈН		86,000 МКД = 1,400 евра	Оваа активност е завршена. Буџет на БЈН
Спроведување на потребните измени во Законот за јавни набавки и подзаконските акти – фаза 2	К2 2018	К4 2018	БЈН	МФ	86,000 МКД = 1,400 евра	Буџет на БЈН

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Развивање нови модули – фаза 2	K1 2018	K2 2018	БЈН		10.000 евра = 615,000 МКД	Грант од Светска банка
Спроведување на новите модули на ЕСЈН - фаза 2	K2 2018	K3 2018	БЈН		10.000 евра = 615,000 МКД	Грант од Светска банка
ВКУПНО:						2,602,000 МКД
						42,250 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ Активност 5: развивање извештаи што се однесуваат на интегритетот со показатели на успешност на јавните набавки и (антикорупциски) „црвени знаменца“						
РЕЗУЛТАТИ Извештаи што се однесуваат на интегритетот со показатели на успешност на јавните набавки и (антикорупциски) „црвени знаменца“						
ПОКАЗАТЕЛИ Развиени методолошки алатки за поттикнување на спроведувањето со цел поефикасно спречување и сузбивање на нерегуларностите				ТАРГЕТ ФГ 2018 Развивање „црвени знаменца“ на ЕСЈН		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОР НА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШ УВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Развивање извештаи што се однесуваат на интегритетот со показатели на успешност на јавните набавки и (антикорупциски) „црвени знаменца“	К3 2017	К3 2018				
ПОДАКТИВНОСТ						
Подготвување нацрт и конечни спецификации од страна на БЈН и ангажирање меѓународен консултант - фаза 1	К3 2017	К1 2018	БЈН	СБ	48.000 евра = 2,952,000 МКД	Грант на Светска банка
Усвојување на спецификациите - фаза 1	К1 2018	К1 2018	БЈН		172,000 МКД = 2,800 евра	Буџет на БЈН
Развивање нови модули - фаза 2	К1 2018	К2 2018	БЈН		15,000 евра = 922,500 МКД	Грант на Светска банка
Спроведување на новите модули на ЕСЈН - фаза 2	К2 2018	К3 2018	БЈН		15,000 евра = 922,500 МКД	Грант на Светска банка
					ВКУПНО:	4,969,000 МКД
						80,800 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ Активност 6: воведување обврска за објавување на годишните планови за јавни набавки						
РЕЗУЛТАТИ Нов Закон за јавни набавки						
ПОКАЗАТЕЛИ Процент на објавени планови за јавни набавки на ДО на ЕСЈН Усвојување нов Закон за јавни набавки со кој ќе се воведат законска обврска договорните органи да ги објавуваат годишните планови за јавни набавки				ТАРГЕТ ФГ 2018 0% објавени планови за јавни набавки од ДО Усвоен нов Закон за јавни набавки		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воведување обврска за објавување на годишните планови за јавни набавки	К1 2018	К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						
Усвојување нов Закон на јавни набавки со кој ќе се воведат законската обврска за објавување на годишните планови за јавни набавки	К2 2018	К4 2018	МФ_БЈН	ДКЖЈН	60,500 МКД= 980 евра	Буџет на БЈН
					ВКУПНО:	60,500 МКД
						980 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ						
Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА						
П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ						
Активност 7: објавување на склучените договори за јавни набавки и нивните анекси						
РЕЗУЛТАТИ						
Нов Закон за јавни набавки						
ПОКАЗАТЕЛИ				ТАРГЕТ ФГ 2018		
Процент на објавени склучени договори и измени				100% објавени договори за јавни набавки		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОР НА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Објавување на склучените договори за јавни набавки и нивните анекси	К4 2017	К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						
Нов модул за објавување на склучените договори за јавни набавки	К4 2017	К4 2017	БЈН	Влада на РМ	15,000 евра = 922,500 МКД	Буџет на БЈН за развој на ЕСЈН Оваа активност е завршена во 2017 г.
Усвојување нов Закон за јавни набавки со кој ќе се воведат законската обврска за објавување на доделените договори за јавни набавки	К2 2018	К4 2018	МФ_БЈН		8,000 МКД = 130 евра	Буџет на БЈН
					ВКУПНО:	930,500 МКД
						15,130 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М4: зајакнување на системот за јавни набавки						
АКТИВНОСТ Активност 8: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози						
РЕЗУЛТАТИ Нов Закон за јавни набавки Нови алатки за јавни набавки: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози						
ПОКАЗАТЕЛИ Број на препораки за спроведување на новите алатки за јавни набавки: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози				ТАРГЕТ ФГ 2018 Стратегија, придружена со список на препораки и сценарија на најдобри практики		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОР НА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	К1 2018	К4 2020				
ПОДАКТИВНОСТ						
Техничка помош за развивање стратегија и препораки за спроведување нови инструменти за јавни набавки: е-пазар за набавки од мала вредност и е-каталози	К1 2018	К2 2018	БЈН		15,000 евра = 922,500 МКД	грант SAFE од Светска банка
					ВКУПНО:	922,500 МКД
						15,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М5: ефективен систем за ЈПП и концесии						
АКТИВНОСТ Активност 1: воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП						
РЕЗУЛТАТИ Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство						
ПОКАЗАТЕЛИ Сеопфатни, навремени и веродостојни податоци за склучени договори за воспоставување јавно-приватно партнерство				ТАРГЕТ ФГ2018 Транспарентност на договорите за воспоставување јавно-приватно партнерство		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воспоставување/надградување/унифицирање и објавување регистар за ЈПП	К2 2018	К2 2019	Министерство за економија (МЕ)			
ПОДАКТИВНОСТ						
Анализа на можноста за и начинот на надградување на системот за е-аукции во МЕ во насока на воспоставување единствен систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство, односно систем преку кој ќе се објавуваат огласите за доделување на овој вид договори, ќе се спроведува целата постапка и ќе содржи регистар на склучени договори (сублимиран систем за доделување договори за воспоставување јавно-приватно партнерство од почеток до крај)	К2 2018	К3 2018	МЕ	МФ, БЈН	1,200 евра = 73,800 МКД	Буџет на државата

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Консултации со ИТ експерти и подготовка на нацрт-спецификација за надградување/воспоставување единствен електронски систем за јавно-приватно партнерство	К3 2018	К3 2018	МЕ		1,800 евра = 110,700 МКД	Буџет на државата
Спроведување на потребните измени во Законот и подзаконските акти	К4 2018	К4 2018	МЕ	БЈН	3,600 евра = 221,400 МКД	Буџет на државата
ВКУПНО:						405,900 МКД
						6,600 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 4: извршување на Буџетот						
МЕРКА П4М5: ефективен систем за ЈПП и концесии						
АКТИВНОСТ Активност 3: усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ						
РЕЗУЛТАТИ Изменет Закон за концесии и јавно-приватно партнерство						
ПОКАЗАТЕЛИ Степен на усогласеност со законодавството на ЕУ				ТАРГЕТ ФГ2018 Усвоени измени на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИ ЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА А кк/гг	ЗАВРШУВА ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Усогласување на законодавството со соодветното законодавство на ЕУ	К4 2017	К4 2018	МЕ и МФ			
ПОДАКТИВНОСТ						
Основање меѓуминистерска работна група за подготвување Нацрт-закон за измени и дополнувања на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	К1 2018	К1 2018	МЕ и МФ		0	<u>Потреба од техничка помош од ППРУ (SIGMA)</u>

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Подготовка на анализа и предлог за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	К2 2018	К2 2018	МЕ и МФ	Биро за јавни набавки, Министерство за финансии, Министерство за транспорт и врски, Министерство за култура, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Кабинет на вицепремиерот за економски прашања, Секретаријат за законодавство	3,600 евра = 221,400 МКД	Буџет на државата
---	------------	------------	---------	---	--------------------------	-------------------

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Подготовка на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	К2 2018	К3 2018	МЕ и МФ	Биро за јавни набавки, Министерство за финансии, Министерство за транспорт и врски, Министерство за култура, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Кабинет на вицепремиерот за економски прашања, Секретаријат за законодавство	4,800 евра = 295,200 МКД	Буџет на државата
---	------------	------------	---------	---	--------------------------	-------------------

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Подготовка и усвојување на Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно-приватно партнерство	К4 2018	К4 2018	МЕ и МФ	Биро за јавни набавки, Министерство за финансии, Министерство за транспорт и врски, Министерство за култура, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Кабинет на вицепремиерот за економски прашања, Секретаријат за законодавство	7,200 евра = 442,800 МКД	Буџет на државата
ВКУПНО:						959,400 МКД
						15,600 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 5: транспарентно владино известување	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2018
Повисоко рангирање според Индексот на отворен буџет	/
Објавен Граѓански буџет	Објавен Граѓански буџет

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 5: транспарентно владино известување							
МЕРКА П5М1: зголемена транспарентност преку владино известување							
АКТИВНОСТ Активност 1: развивање и спроведување стандарди за транспарентност за известување за УЈФ							
РЕЗУЛТАТИ Буџет, завршна сметка на Буџетот и Фискална стратегија надолжителни со дополнителни податоци Извештаи Граѓански буџет							
ПОКАЗАТЕЛИ Објавени нови фискални информации			ТАРГЕТ ФГ2018 - Квартални извештаи за извршување на буџетот по буџетски корисник - Квартални и полугодишни извештаи за извршување на буџетот на единиците на локалната самоуправа - Квартални извештаи за извршување на буџетот на општа влада (консолидиран извештај за Буџетот на Република Македонија и буџетите на единиците на локалната самоуправа)				
АКТИВНОСТ		ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
		ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Развивање и спроведување стандарди за транспарентност за известување за УЈФ		К1 2018	К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ							
Дополнителни податоци во Буџетот		2017	Континуирано во текот на Програмата	МФ	Буџетски корисници	25,000 евра = 1,537,500 МКД	Буџет на државата
Дополнителни податоци во завршната сметка на Буџетот		2018	Континуирано во текот на Програмата	МФ	Буџетски корисници		
Дополнителни податоци во Фискалната стратегија		2017	Континуирано во текот на Програмата	МФ	Буџетски корисници		
Дополнителни податоци објавени на веб-страницата на МФ		2017	Континуирано во текот на Програмата	МФ			

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Процена на фискална транспарентност – мисија на ММФ	Прва половина од 2018	крај на 2018	МФ и други релевантни институции	ММФ	40,000 евра = 2,460,000 МКД	Финансирано од страна на донатори
ВКУПНО:						3,997,500 МКД
						65,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 5: транспарентно владино известување						
МЕРКА П5М1: зголемена транспарентност преку владино известување						
АКТИВНОСТ Активност 2: објавување Граѓански буџет						
РЕЗУЛТАТИ Буџет, завршна сметка на Буџетот и Фискална стратегија надополнети со дополнителни податоци Извештаи Граѓански буџет						
ПОКАЗАТЕЛИ Објавување Граѓански буџет				ТАРГЕТ ФГ2018 Објавен Граѓански буџет		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИ ЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧ НУВА кк/гг	ЗАВРШУВ А кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Објавување Граѓански буџет	К4 2017 К4 2018 К4 2019 К4 2020 К4 2021	К4 2017 К4 2018 К4 2019 К4 2020 К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						
Подготовка и креирање на документот	2017	Континуир ано во текот на Програмата	МФ		3,500 евра = 215,250 МКД	Буџет на државата
Подготовка на сите постапки за изработка и печатење на документот	2018	Континуир ано во текот на Програмата	МФ		5,000 евра = 307,500 МКД* * Пресметаниот износ се однесува на објавување на	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Објавување на документот Објавен Граѓански буџет за 2018 година на веб-страницата на Министерството за финансии	2017	Континуирано во текот на Програмата	МФ		документот во печатена форма во иднина	
ВКУПНО:						522,750 МКД
						8,500 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ	
Приоритет 6: внатрешна контрола	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2018
% на спроведени препораки од внатрешната ревизија	43%
% на покриеност со внатрешна ревизија заснована на процена на ризик на централната и на локалната власт	68%
Број на буџетски корисници што го применуваат децентрализираниот систем за управување со јавни средства	46%
Позитивно мислење на внатрешната ревизија за информациите за успешност, доставено од институции на централната и на локалната власт за нивните програми (% на покриеност)	10%
% на ревидирани програми на годишно ниво	20%

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 6: внатрешна контрола						
МЕРКА П6М1: зајакнати законски прописи за ЈВФК (ФУК и ВР) и методолошка рамка						
АКТИВНОСТ Активност 1: подготовка на нова легислатива за ЈВК						
РЕЗУЛТАТИ а) Нов Закон за ЈВК б) Нови правилници за финансиско управување и контрола (ФУК) в) Нови правилници за внатрешна ревизија (ВР) г) Нов Прирачник за ФУК д) Нов Прирачник за ВР						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Нов Закон за ЈВК б) Нови правилници за ФУК в) Нови правилници за ВР г) Нов Прирачник за ФУК д) Нов Прирачник за ВР				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Подготвен и усвоен Закон за ЈВК б)/ в)/ г)/ д)/		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИ ЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУ ВА кк/гг	ЗАВРШУВ А кк/гг			БУЏЕТ	ИЗВОР
Подготовка на нова легислатива за ЈВК	К1 2018	К4 2020				
ПОДАКТИВНОСТ						
Основање работна група	К4 2017	К4 2017	МФ	МИОА; ГС, ППРУ (SIGMA)	0	

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Анализа на постојната легислатива	K1 2018	K1 2018	МФ	ЦЕХ, работна група, експерти од РЕСПА	6.000 евра = 369,000 МКД 10.000 евра = 615,000 МКД	Буџет на државата РЕСПА
Подготвување Закон за ЈВК врз основа на препорака од спроведените анализи	K2 2018	K2 2018	МФ	ЦЕХ, експерти од РЕСПА	2.200 евра = 135,300 МКД 10.000 евра = 615,000 МКД	Буџет на државата РЕСПА
Јавна дискусија за Нацрт- закон за ЈВК	K2 2018	K2 2018	МФ	ЦЕХ, други засегнати страни	0	
Подготовка на конечен Нацрт-закон за ЈВК и доставување до Владата за негово усвојување	K2 2018	K2 2018	МФ	ЦЕХ, Влада	0	
Усвојување на Законот за ЈВК од страна на Парламентот	K3 2018	K4 2018	МФ	Влада, Парламент	0	
					ВКУПНО:	1,734,300 МКД
						28,200 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 6: внатрешна контрола						
МЕРКА П6М2: зајакнати административни капацитети за ФУК и ВР на централно и на локално ниво						
АКТИВНОСТ Активност 2: воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК						
РЕЗУЛТАТИ Усвоен Закон за Академија за јавни финансии Усвоени правилници за континуирани обуки за ФУК и за ВР Усвоен Правилник за обука и испит за сертификација на внатрешни ревизори Обуки						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Зајакнати човечки капацитети на Одделението за супервизија б) Обучување на персоналот в) Спроведени супевизии на Одделенијата за ВР и за ФУК				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Екипирано Одделението за супервизија б) Спроведено обучување на персоналот на Одделението за супервизија в) /		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИ ЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Воспоставување систем за супервизија на одделенијата за ВР и за ФУК	К1 2018	К4 2021				
ПОДАКТИВНОСТ						
Почеток на постапката за ангажирање нов персонал во Одделението за супервизија	К4 2018	К1 2019	МФ		50.000 евра = 3,075,000 МКД* *годишни плати за 1+4 вработени	Буџет на МФ
					ВКУПНО:	3,075,000 МКД
						50,000 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ	
Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор	
ПОКАЗАТЕЛИ	ТАРГЕТ ФГ 2018
% на препораки од надворешна ревизија кои водат кон преземање корективни мерки	55%
% на покриеност со ревизија на вкупните јавни расходи	45%
Број на ревизии на успешност	4
Број на ревизорски извештаи за кои расправал Парламентот	0

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор						
МЕРКА П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)						
АКТИВНОСТ Активност 1: развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР						
РЕЗУЛТАТИ Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии 15 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР 15 вработени во ДЗР обучени за ревизија на успешноста Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешност						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Извештај за процена на подобрувањето на процесот на ревизија согласно МСВРИ (ISSAI) б) Процесот на стратешко планирање ревизии во согласност со приоритетите на ДЗР и расположливите ресурси в) Вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии			ТАРГЕТ ФГ 2018 а) Разработен извештај за процена вклучувајќи препораки за подобрување на процесот на ревизија согласно МСВРИ (ISSAI) б) Извештај со компаративна анализа, препораки и предлози со упатување на развиениот процес на стратешко планирање в) До 30 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање			
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Развивање и спроведување Стратешки план на ДЗР	К4 2017	К3 2019				

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПОДАКТИВНОСТ						
Процена на подобрувањето на процесот на ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI) во поглед на процесот на стратешко планирање на ревизиите	К1 2018	К4 2018	ДЗР	Не	189,015 евра = 11,624,400 МКД	ИПА Твининг договор
Компаративна анализа, препораки и предлози со упатување на развиениот процес на стратешко планирање	К2 2018	К4 2018	ДЗР	Не	23,850 евра = 1,466,775 МКД	ИПА Твининг договор
Обука на вработените во ДЗР за стратешко планирање ревизии	К3 2018	К4 2018	ДЗР	Не	28,540 евра = 1,755,210 МКД	ИПА Твининг договор
					ВКУПНО:	14,846,385 МКД
						241,405 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор							
МЕРКА П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРИ (ISSAI)							
АКТИВНОСТ Активност 2: процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка							
РЕЗУЛТАТИ Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии 15 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР 15 вработени во ДЗР обучени за ревизија на успешноста Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешноста							
ПОКАЗАТЕЛИ Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите				ТАРГЕТ ФГ 2018 Извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР			
АКТИВНОСТ		ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОР НА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
		ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Процена на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР со цел одржување висок квалитет на ревизиите, во согласност со релевантната законска рамка		К4 2017	К3 2019				

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПОДАКТИВНОСТ						
Преглед со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР	К3 2018	К4 2018	ДЗР	Не	38,927 евра = 2,394,000 МКД	ИПА Твининг договор
ВКУПНО:						2,394,000 МКД
						38,927 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор						
МЕРКА П7М1: зајакнување на процесот за стратешко планирање и надворешна ревизија во согласност со МСВРП (ISSAI)						
АКТИВНОСТ Активност 3: зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност						
РЕЗУЛТАТИ Извештај за процена на подобрувањето на подготвениот процес на ревизија Упатства за предлагање ревизии за годишната програма, изменети во врска со процесот на стратешко планирање ревизии 15 вработени во ДЗР обучени за стратешко планирање ревизии Подготвен Повеќегодишен план за ревизија за периодот 2020 – 2022 година Подготвен извештај со препораки за зајакнување на институционалниот капацитет и капацитетот на човечките ресурси во ДЗР 15 вработени во ДЗР обучени за ревизија на успешноста Објавени ревизорски извештаи за ревизии на успешност						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ б) Вршење пилот ревизии на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, јавна внатрешна финансиска контрола, јавни набавки.				ТАРГЕТ ФГ 2018 а) / б) /		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈ А	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧН УВА кк/гг	ЗАВРШУ ВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗВОР
Зајакнат административен капацитет за ревизија на успешност	К4 2017	К3 2019				
ПОДАКТИВНОСТ						
Обука на вработени во ДЗР за ревизија на успешност и ревизија на средства од ЕУ	К2 2018	К3 2019	ДЗР	Не	26,000 евра = 1,599,000 МКД* *пресметан трошок за 2018	ИПА Твининг

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Вршење пилот ревизии на успешност во областа на средствата од ЕУ, ИКТ, јавна внатрешна финансиска контрола, јавни набавки.	КЗ 2018	КЗ 2019	ДЗР	Не	68,850 евра = 4,234,275 МКД* *пресметан трошок за 2018	ИПА Твининг
ВКУПНО:						5,833,275 МКД
						94,850 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

ПРИОРИТЕТ Приоритет 7: надворешна контрола и парламентарен надзор						
МЕРКА П7М2: зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието						
АКТИВНОСТ Активност 1: анализа на постојната законска и институционална рамка во врска со заедничката соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики за соработка меѓу ДЗР и Парламентот во ЕУ						
РЕЗУЛТАТИ Подготвен извештај со препораки за зголемена транспарентност на функцијата на Собранието за надзор на законските прописи Подготвен извештај за процена на потребите за обука на собраниската администрација и на пратениците Разработен План за обука на пратениците						
ПОКАЗАТЕЛИ а) Извештај со препораки за зголемена транспарентност на функцијата на Собранието за надзор на законските прописи врз основа на спроведување на најдобрите практики во ЕУ, вклучувајќи опции за разгледување и дебатирање по ревизорските извештаи во рамките на собраниските постапки				ТАРГЕТ ФГ 2018 Извршена анализа на постојната законска и институционална рамка во врска со заедничката соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики во ЕУ		
АКТИВНОСТ	ВРЕМЕНСКА РАМКА		ОДГОВОР НА ИНСТИТУЦИЈА	ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ИНСТИТУЦИИ	ПЛАНИРАНИ ИНПУТИ	
	ЗАПОЧНУВА кк/гг	ЗАВРШУВА кк/гг			ИЗНОС НА СРЕДСТВА	ИЗБОР
Анализа на постојната законска и институционална рамка во врска со заедничката соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики за соработка меѓу ДЗР и Парламентот во ЕУ	К4 2017	К3 2019				
ПОДАКТИВНОСТ						
Да се анализира постојната законска и институционална рамка во земјата - корисник во врска со заедничката соработка меѓу ДЗР и Собранието во споредба со најдобрите практики за соработка меѓу ДЗР и Парламентот во ЕУ	К1 2018	К4 2018	Собрание	ДЗР	57,757 евра = 3,552,000 МКД	ИПА Твининг договор
					ВКУПНО:	3,552,000 МКД
						57,757 евра

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Приоритет	Износ на средства					
	Буџет на државата		Донаторски средства		Вкупно	
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР
1: подобрена фискална рамка	2,196,000	35,700	2,490,000	40,500	4,686,000	76,200
2: мобилизација на приходите	91,797,799	1,492,641	60,464,900	983,171	152,262,699	2,475,812
3: планирање и буџетирање	4,305,000	70,000	30,750,000	500,000	35,055,000	570,000
4: извршување на Буџетот	10,492,588	170,519	14,236,500	231,426	24,729,088	401,945
5: транспарентно владино известување	2,060,250	33,500	2,460,000	40,000	4,520,250	73,500
6: внатрешна контрола	3,579,300	58,200	1,230,000	20,000	4,809,300	78,200
7: надворешна контрола и парламентарен надзор	0	0	26,625,660	432,939	26,625,660	432,939
ВКУПНО	114,430,937	1,860,560	138,257,060	2,248,036	252,687,997	4,108,596